


(ПРИЛОГ)

11439

Поводи... среќи...  
фотографии...  
размислувања...



● Повторно, како порано, на чело на екипата на КК Работнички во беспощедните битки за бодови е Благоја Георгиевски, поранешен репрезентативец на Југославија.

— Па, не поминаа ни два дена од моето враќање од ЈНА, а веќе морав да заиграам. Се разбира, паузата од една година остави видливи траги врз мојата игра. Ке тргнам како некогаш, ќе ги минам сите препреки и на крајот кога треба да ја завршам акцијата со погодок — ќе снемам здив... Среќна околност е тоа што играме во Втората лига па, полесно е! Сега имаме за цел да формираме екипа којашто рамноправно ќе се бори во елитното друштво.“

Големiot борец, експлозивниот репрезентативен бек тренира двапати дневно и е преокупиран со решавање на станбеното прашање. Се надеваме дека упорната работа ќе вроди плод и пак ќе го гледаме „тајфунот“ „Буштур“ како жари и пали во спортската сала во градскиот парк.



● На неодамна одржаниот конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Вулнет Старова говореше за постигањата што ги имаме во изминатиот период во општествените дејности.

„Тоа е искажано и во Извештајот, потенцирано во рефератот на Цемаил Вејсели. Меѓутоа, и во рефератот и во материјалите, особено во излагањето на Ангел Чемерски има една карактеристична нота на односот на нашето самоуправни организирање на општествените дејности, зашто уште од Осмиот конгрес на СКЈ од служби станавме дејности. Според тоа, станавме дел на општествената репродукција, требаше да ја делиме и да учествуваме во делењето на судбината на вкупната размена на трудот во материјалното производство. Со Уставот од 1974 година ги инагуриравме дотогашните односи и се трансформиравме во самоуправни интересни заедници што значеше почеток и крај на политичкото одлучување и почетокот и крајот во врска со доходот и распределбата на доходот да биде организацијата на здружен труд“.



● Од 4 декември годинава па сè до средината на јануари идната година во Франкфурт на Мајна, ќе биде отворена самостојна изложба на нашиот скулптор Драган Поповски-Дада.

— По минатогодишната изложба во третјанската галерија „ЛАНТЕРНА“ добив покана да организирам изложба во Западна Германија. Ке бидат изложени 29 скулптури во бронза, мермер и

дрво. Тоа се дела создадени во последните три години. Подоцна, во 1979 година, изложбата ќе биде поместена во Минхен.

Скулптурите се на пат кон германските љубители на уметноста, во репрезентативниот каталог, Професорот др. Адолф Хитл пишува: „Тој ја познава мекоста и тврдоста на прилепскиот мермер, сјајот на неговата површина, светлата проѕирност. Скриената склоност на материјалот кон обликот, а тоа важи и за дрвото, го чувствува Дада со својата душа, како скулптор кој што обликува со полна свест...“




● Во терминот за ТВ драма, ТВ Скопје неодамна ја емитуваше драмата „Жена од малтер“. И критичарите и гледачите го дадоа својот суд. Ние го побаравме артистот Томе Витанов:

„Темата ми беше мошне блиска и препознатлива. Актуелна до тој степен за да може во животот да има свои прототипови. Улогата ја подготвував еден месец, а честите одлагања (поради технички причини) уште повеќе ми помогнаа да размислуваме на мира, без брзање“.

На младиот артист ова и не му е прво искуство од ваков вид, учествувал и во други ТВ проекти, меѓутоа, оваа улога му е посебно драга. На крајот заклучи:

„Со истите проблеми и јас се судирам... така и не ми требаше многу за да се идентификувам со ликот што го играм.“ Зашто, по добар учител од животот — нема?



● Деновиве, кога заедно со рударите од рудниците „Злетово“ — Пробиштип го славиме телесеттоплинскиот јубилеј, кога со горлост ја спомнуваме бројката од 470.000 тони зголемувано производство, не можеме а да не си споменеме за едно тешко минато. Липл. инж. Стојмир Домазетовски,

генерален директор:

— Посебно поглавје во историјата е организиранiot отпор против германскиот и бугарскиот фашистички окупатор кои настојуваша со сите сили да ископаат што поголеми количества олово-цинкова руда. Во рудниците беа стационаирани голем број германски и бугарски фашистички војници. Но, производствените задачи кои рударите ги добиваа од страна на наредоблавачите постојано беа саботирани со што беше предочена една неодржлива состојба. Единиците на НОВ потпомогнати од рударите и населението од овој крај на 3 спроти 4 април 1944 година извршија напад на рудниците Добрево и индустриските постројки во Пробиштип. Со овој напад од страна на Третата македонска ударна бригада и Косовскиот партизански одред рудниците беа наполно уништени и беа онеспособени неколку негови многу значајни објекти за одвивање на производството.